



Процесот на натамошното проширување на ЕУ, особено кон балканскиот регион, е одложен и во наредните години нема да продолжи. На проширувањето најмногу се противат Франција и дел од средоземните држави. Париз се противи на пристапувањето во ЕУ на Албанија, Босна и Херцеговина, но и на Србија со Косово и Санџак. Франција смета дека преку овие земји Турција ќе се обиде да влезе во Европа, што би било штетно. Француските стратегии сметаат дека турски исламисти доминираат на овие подрачја, па се обидуваат преку Тирана, Приштина, Сараево и Нови Пазар да влезат во Европа. ЕУ најпрво ќе сака да го види ефектот од приемот на Романија и на Бугарија, па потоа да се одлучува за нов бран проширување. Сè повеќе има приврзаници на тезата дека влезот на Софија и на Букурешт во ЕУ е само обид на Брисел да ги оддалечи овие две земји од влијанието на Москва.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



**ЌЕ РАЗБУДИ ЛИ КОСОВО МНОГУ ЕВРОПСКИ ТОЧКИ, ОДНОСНО КАКО ЌЕ СЕ ОДНЕСУВА КАКО ПОЛИГОН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ?**

**И**зјавата на шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, дека Путин никогаш не кажал оти ќе стави вето во Советот за безбедност по прашањето за независноста на Косово, со разочарување беше дочекана во Бел-

ЕУ, НАТО, ОБСЕ... Неприфакането на Резолуцијата во ООН за Косово од страна на Русија, а веројатно и на Кина, ќе значи нов хаос на Балканот. Тогаш ќе се отвори процес на еднострано признавање на протекторатот, ситуација која

## ЗАПАДОТ САКА ДА

град. Се изгубија и теоретските надежи дека Србија ќе ја зачува сопствената лулка. Но, како минуваа деновите така Москва почна нова надворешна политика која по многу нешта личи на борба не само со Вашингтон, туку и со поголемиот дел од светските институции -

навистина малку е посакувана од меѓународната заедница. Но, и тоа т.н. еднострано признавање на Косово нема да ги даде очекуваните резултати бидејќи се претпоставува оти само мал број земји би го сториле тоа. Постои ли начин Европа да ја расцепи Србија, а



Со доаѓањето на демократите во двата дома на американскиот Конгрес, политичките прилики се променија на штета на Србите и на Србија. Шефови на надворешно-политичките одбори станаа Том Лантош и Џозеф Бајднер, најголемите заговорници на идејата за независно Косово. Нивната идеја е Косово што поскоро да стане целосно независна држава, а проектот ќе го туркаат низ Сенатот и Претставничкиот дом. Исто така, во САД јакне позицијата на луѓето од ерата на Клинтон, пред сè, на Николас Барнс. Ставот на новата американска постава е дека покрај работите околу Ирак, Иран, Авганистан и Северна Кореја, САД треба многу повеќе да се концентрираат на прашањето за Косово. Со тоа би покажале дека и натаму се најсилниот фактор на Балканот, па оттука нивниот збор е последен.



БОНДСТИЛ, КОСОВО, МАРТ 2000 Г.

притоа да не се расцепи себеси? Ова прашање само малкумина влијателни го зедоа како предмет на полемика. Доколку тргне процесот на еднострано признавање на независноста на Приштина од Белград, во тој случај ЕУ би се поделила на два дела. Прво ќе се појават блокови за и против признавањето, кои очигледно постојат уште сега. Противниците на таквите процеси ќе се држат на ставот дека во Европа постојат нај-

структивност. Наоѓаат светли точки во предлогот на Финецот, пред сè, оние кои се однесуваат на децентрализацијата на косовско-метохиската област и заштитата на српското малцинство. Но, сè останато отфрлаат. Одредени анализи покажуваат дека Белград би можел да го прифати планот на Ахтисари, но под услов Косово да нема своја војска и место во ООН. За сè друго е подготвен да преговара. Ова е горе-долу некаква

ските структури имаат поддршка од страна на руската политичка номенклатура, затоа што доколку се дозволи Косово да стане член на ООН, тогаш истата слика би можела да се преслика во кавкаскиот регион. Други анализи покажуваат дека Русија би можела да се залага за поголеми бенефиции во корист на Србија, дури поголеми и од оние за кои се борат српските политичари. Но, тие се малку остварливи ако се има предвид огромниот притисок на западните земји. Некои европски земји можат туку-така ладнокрвно да го признаат Косово, неводејќи сметка за последиците кои би можеле да произлезат од тој чин. Други, пак, како Словачка, Полска, Италија или Шпанија, не би го сториле тоа без резолуција на светската организација. Проблемот почнува токму тука. Каква ќе биде таа независност на Косово ако е признато од неколку земји? Би се погазило само стандардното меѓународно право, пред сè, од оние земји кои го имаат и усвоено како такво. Каква корист би имала Европа доколку само Британија, Австрија и Швајцарија го признаат протекторатот? Единството на европската заедница би било нарушено. По обидот Косово да се "киднапира" од пазувите на Србија би се разбудиле слични движења и етнички реваншизам на многу европски точки.

## ГО КИДНАПИРА КОСОВО !?

малку триесеттина територијални спорови, кои досега беа потиснати под принципот - единство во Унијата. Дали Европа утре би дозволила заради едно Косово да се разруши внатрешното единство? Кој ќе може по косовскиот преседан, за кој се вели дека е само еден и единствен таков случај, да гарантира територијална целовитост на Шпанија, Италија, Романија, Белгија...

### ЕВРОПА ПРЕД ИСПИТ

Од друга страна, пак, зошто Европа би ги расипала тешко изградените позитивни односи со Москва заради Косово, особено сега кога моќта на руската мечка на меѓународната сцена постојано расте. ЕУ е на почеток на редефинирање на односите со Русија, па оттука косовскиот јазол може само да ги одврати напорите кои водат кон изградба на мостови меѓу Кремљ и Брисел. Со најавите Русија посеопфатно да се ангажира околу статусот на Косово, почнаа да се раздвигуваат и белградските политички кругови. Прво, од крајна резигнираност по предлогот на Ахтисари и категоричното отфрлање на документот, сега Србите се подготвуваат да покажат кон-

**"Што ќе биде на Косово, во Србија? Тоа можат да го знаат само косоварите и Србите. И, ајде ние да не решаваме за нив како тие ќе го градат својот живот. Не треба да изигруваме Господ и да ги решаваме проблемите на сите народи. Ние можеме само да создадеме услови и да им помогнеме на луѓето да се снајдат во своите проблеми. Да дадеме гаранции за одредени договори, но не да им наметнуваме договори. Ако биде поинаку, ситуацијата ќе ја доведеме во ќорсокак. Русија нема да се согласи со тоа".**

**ВЛАДИМИР ПУТИН**

отстапка, но за Албанците секако неприфатлива. Војската и столчето во Њујорк се најголемите белези на државноста. Приштина не би потпишала таков документ. Ваквите залагања на белград-

Унгарците и Романците би влегле во судир околу Трансилванија, Полјаците, Словаците и Германците околу меѓусебните територијални недоразбирања, би се отворило прашањето за Војводина, прашањето за Баскија, Белгија одамна има проблем со Валонците и Фламандците за автономија на двата народа... Ова се само најекспонираните проблеми во Европа. Ги има уште дваесеттина.

### НАДМУДРУВАЊА

Како и да е, во игра се стратешките интереси на Европа и на Америка. Европа веројатно ќе сака Косово да го прогласи за прв регион надвор од националните територии, во кој би се воспоставила мултиетничка власт. Значи, полигон за експериментирање. Но, што потоа со Босна, која има слична конфигурација на поставеност? Американските интереси, пак, се сосема други. Вашингтон сака да ја задржи најголемата воена база на овие простори, "Бондстил", и секако да го контролира Косово, низ кое ќе течат енергетските коридори во иднина. Со помош на Албанците ќе се одврка влијанието на Русија на Бал-

канот, кое во последно време значително се зголемува, пред сè, во Република Српска и во Црна Гора. Сега Москва игра на една многу важна политичка карта кога е во прашање Косово - што почесто одложување на статусот, кое ќе значи и сè поголемо оддалечување на Албанците од независноста. Во функција на тоа е и најавата на српски функционери дека Владата на Србија не би можела да се формира пред јуни. Сè тоа ќе значи ново одолговлекување и растегнување на процесот кој на крај би требало да резултира со сè друго освен со независност за Косово. На долг рок планот на Ахтисари ќе доживее фијаско. Демонстрациите во Приштина и усвојувањето на резолуцијата од страна на новото српско Собрание, покажуваат дека драматичното косовско сценарио почнува. Бруталното тепање на демонстрантите и острите санкции кои потоа следуваат за организаторите, надвор од рамките на демократските стандарди, ги потврдија несигурноста, паниката и стравот кај цивилната Мисија во Косово. Никој не знае како ќе се развиваат состојбите во регионот. Амбициите на Албанците речиси отсекогаш се постигнувале на воинствен начин, но веројатно сега меѓународната заедница не е подготвена за уште една епизода. Структурите во Приштина планот на Ахтисари го гледаат само како појдовна основа за

она што треба да следува и да се реализира во наредните пет до седум години - обединување на албанските територии на Балканот. Албанците веќе не се во судир со Белград. Тие се судрија со светските трупи. Се поставува прашањето до кога војниците на КФОР ќе

претставуваат само обична увертира кон она што ќе следува. Проблемот е регионален. Самиот факт што на крвавите протести во косовската престолнина учествуваа и Албанци од Албанија и од Македонија, јасно говори дека ветераните од ОВК, ОВГПМБ, ОНА и АНА не



**"Албанците од една страна бараат независност на Косово, а од друга Србите се против тоа. Тука не е можно да се постигне компромис. Затоа по оваа фаза на нови преговори, конечниот предлог на Ахтисари ќе се најде пред Советот за безбедност на ООН. Тоа не значи дека на Србија ќе ѝ биде наметнато решение. Во ситуација кога Албанците се 90 отсто од популацијата на Косово, во предвид се земаат реални решенија. Не значи дека постои било каква трговија кога станува збор за Косово. Независно од неговиот статус, јасно е изречен ставот на ЕУ дека ја сака Србија како своја членка, не постои систем морков и стап кога е во прашање Косово".**

**СТИВЕН ВОРДСВОРТ, БРИТАНСКИ АМБАСАДОР ВО БЕЛГРАД**

можат меко да одвркаат на нападите на радикалните косовски компоненти и дали ќе можат поинаку. Се покажа дека силата не е најдоброто решение. Ирак е најавтентичен пример за тоа. Но, на Косово се случува некои работи кои

мируваат и меѓусебно се солидаризираат и повторно се поврзуваат. Ако Косово е прашање кое не е решено со децении, од каде толку голема сигурност и увереност дека токму сега Ахтисари ќе го реши?



[www.maran-atha.org.mk](http://www.maran-atha.org.mk)

Македонска христијанска евангелска мисија

МАКЕДОНИЈА ПОД ГОСПОДА  
"Благословена е нацијата која е со Господа..." Псалм 33:12

БОГ ДА ЈА БЛАГОСЛОВИ МАКЕДОНИЈА

Драги пријатели,

Во Библијата е напишано: Апостол Павле имаше видение - Дојди во Македонија и помогни ни. (Дела апостолски).

Денес, таа помош ни е потребна многу повеќе.

Божјото присуство, ветено за нас Македонците, е неопходност, повеќе од кога и да е.

Да се помолиме заедно:

Господи,

Дојди во нашите домови, влезе во нашите срца и дај ни мудрост и знаење од Словото.

Нашите мисли, зборови и дела, да бидат твои, а не наши.

Биди со нас, о Господи, избави не и заштити од секое зло.

Благослови го нашиот народ и засили ја нашата вера, надеж и љубов во нашиот Господ и Спасител Исус Христос.

Амин.

